



**Здружение на граѓани „Реактор - истражување во акција” –
Скопје**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2020
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	4
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
ДЕЛОВЕН ФОНД	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9

ОПШТИ ПОДАТОЦИ



*Бул. Партизански одреди 18-1/11
1000 Скопје, Р. Северна Македонија*

info@reactor.org.mk

Претседател:

Тања Иванова

Банка:

НЛБ Банка АД Скопје

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Здружение на граѓани „Реактор - истражување во акција” – Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција” – Скопје коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2020, како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Други прашања

Во текот на ревизијата Реактор ги прифати сугестиите на ревизорот да се направи корекција во однос на вклучување на трошоците на Проектот „Унапредување на родовата еднаквост“ во вкупните трошоци на организацијата. Од наведените причини, во Централен регистар на Р.С. Македонија да се поднесе коригирана завршна сметка за 2020 година.

Скопје, 18.11.2022

Овластен ревизор

Јаглика Јорданова Андријеска



Друштво за ревизија

PCM Македонија ДООЕЛ Скопје



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и тргува како PCM. PCM е трговското име кое се користи од страна на членките на PCM мрежата. Секој член на мрежата PCM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата PCM самата не е посебно правно лице во ниедна јурисдикција.

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2020	31-дек 2019
ПРИХОДИ			
Приходи од донации	4	19.362	4.941
Камати и курсни разлики	4	40	227
ВКУПНО ПРИХОДИ		19.448	5.168
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	4	3.191	6.139
РАСХОДИ			
Програмски расходи	5	16.224	8.116
ВКУПНО РАСХОДИ		16.224	8.116
Остварен вишок на приходи / (Непокриени расходи)		6.415	3.191
Данок на непризнаени расходи		-	-
Остварен вишок на приходи по оданочување / (Непокриени расходи по оданочување)		6.415	3.191

Скопје, 18.11.2022



Тања Иванова
Претседател

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2020	2019
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		505	389
Материјални средства	6	399	262
Нематеријални средства	6.1	106	127
Тековни средства		6.432	3.255
Побарувања од купувачи	7	-	-
Останати побарувања	8	64	64
Парични средства	9	6.368	3.191
АВР	10	27	27
ВКУПНО СРЕДСТВА		6.964	3.671
ФОНДОВИ И ОБВРСКИ			
Фондови и резерви		505	389
Деловен фонд		505	389
Тековни обврски		27	27
Обврски спрема добавувачи	11	27	27
Останати обврски	12	-	-
ПВР	13	6.432	3.255
ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ		6.964	3.671

Скопје, 18.11.2022




Тања Иванова
 Претседател

ДЕЛОВЕН ФОНД

Преглед на движењето на деловниот фонд, ревалоризационите резерви и акумулираните вишоци на приходи			
<i>(во илјади денари)</i>	Деловен фонд	Акумули- рани вишоци на приходи	Вкупно
2019			
Состојба на 01.01.	425	6.139	6.564
Приходи во годината		5.168	5.168
Расходи во годината		(7.977)	(7.977)
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	139	(139)	-
Амортизација	(175)		(175)
Состојба на 31.12.	389	3.191	3.580
2020			
Состојба на 01.01.	389	3.191	3.580
Приходи во годината		19.448	19.448
Расходи во годината		(15.934)	(15.934)
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	290	(290)	-
Амортизација	(174)		(174)
Состојба на 31.12.	505	6.415	6.920

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општо за Здружение на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје

Реактор е независна, непрофитна и непартиска организација [think-tank]. Формално е регистрирана во јануари 2005 год., меѓутоа пред тоа, од мај 2004 год., постоеше како неформална организација.

Основна цел е да овозможува истражувања насочени кон креирање на јавни политики и да поттикнува дебати и дискусии за актуелни политики во Северна Македонија. Со тоа Реактор сака да придонесе кон развој на Северна Македонија и нејзина интеграција во ЕУ.

Реактор е управувана од страна на Извршен одбор, Претседател и Собрание.

Реактор го сочинува мулти-дисциплинарен тим од млади истражувачи и аналитичари посветени да обезбедат соодветни, навремени и независни податоци за состојбите во Северна Македонија и да понудат нивна експертска анализа.

Денес, Реактор има пријатели во сите земји од Западен Балкан и соработува со останатите тинк-танк организации од Северна Македонија.

Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	5954096
Целосен назив на правното лице	Здружение на граѓани Реактор-истражување во акција Скопје
Седиште	Бул. Партизански одреди 18-1/11 Скопје
Датум на основање	25.01.2005
Единствен даночен број	4030005548897
Приоритетна дејност	94.99 – Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

1. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје се изготвени во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководство на непрофитни организации ("Службен весник на РСМ" бр. 24/03, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РСМ 42/03, 08/09, 12/09 и 175/11), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот за непрофитни организации.

Финансиските извештаи се изготвени според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека финансиските извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што приходите се признаваат кога се наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено пречекорување од 30 дена по завршување на извештајниот период.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје нема намера и нема причини да ги прекине активностите во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики на Здружението на граѓани „Реактор - истражување во акција“ – Скопје доследно се применуваат од година во година.

3.1 Политика на признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководство за непрофитни организации, односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи приходите да се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Ставките на залихите на материјали се признаваат во расходи по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка, намалени за дисконти и за работи.

3.2 Долгорочни средства

Долгорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар којшто се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани во Правилникот за сметководство на непрофитни организации сè додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Кога ќе

се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии во Правилникот за сметководство на непрофитни организации. Во прилог се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти - згради	2.5%
Опрема	14% до 20%
Компјутери	20%
Мебел	10% до 20%

Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства се врши согласно член 15 од Законот за сметководство за непрофитни организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризацијата се врши во следниве случаи:

- при повлекување од употреба и отуѓување, или
- поради повторно вреднување со пораст на цените на производителите на индустриски производи.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).

Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

3.3 Побарувања и обврски

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства во денарска благајна, парични средства на сметка во деловна банка и парични средства на девизна сметка во деловна банка. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.5 Износи искажани во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажани во денари според официјалниот курс на НБРСМ на денот на трансакцијата.

Странските средства и обврски во билансот на состојба се искнижени во денари според официјалниот курс на денот на составување на билансот на состојба.

Билансот на успех ги вклучува нето странските курсни добивки и загуби кои се резултат на конверзијата на износите во странска валута во периодот кога се појавиле.

Белешка 4

(во илјади денари)

	2020	2019
Приходи	22.639	11.307
ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ	19.362	4.941
Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации	19.362	4.941
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	40	227
Приходи од позитивни курсни разлики	40	227
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	46	-
Други приходи	46	-
ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА	3.191	6.139
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	3.191	6.139

Донациите се основен извор на приходи со кои се остваруваат целите на здружението.

Донаторите со кои се склучени договори и износи на префрлени средства во годината може да се видат во долната табела.

(во илјади денари)

Приходи по донатори	2020	2019
Европска Комисија	11.925	-
Kvinna till Kvinna	1.538	1.313
Косовска Женска Мрежа	1.321	1.781
UNICEF	1.072	501
ФООМ	2.842	21
European center for Not-for-Profit Law	216	213
Association for Men and Gender Issues Styria	269	-
Младински образовен форум	69	-
Cívica Mobilitas	110	-
East West Managamenet Institute	-	1.112
ВКУПНО ДОНАЦИИ	19.362	4.941

Белешка 5

(во илјади денари)

	2020	2019
Расходи	16.224	8.116
МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА	573	961
Потрошени материјали	7	24
Потрошена енергија	24	47
Други услуги	156	629
Превозни - транспортни услуги	2	12
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	32	62
Наемнини и комунални услуги	352	187
ДРУГИ РАСХОДИ	1.776	2.425
Провизија за платен промет	85	42
Премии за осигурување	10	10
Дневници за службени патувања и патни трошоци	-	47
Негативни курсни разлики	104	159
Членарини	26	5
Интелектуални и други услуги	1.551	1.576
Авторски хонорари	-	586
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ	7.008	-
Издатоци за меѓународна соработка	7.008	-
ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА	1.272	-
Пренесени средства на други субјекти	1.272	-
КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА	290	139
Средства за опрема	290	139
ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ	5.305	4.591
Вкалкулирани плати	5.174	4.486
Вкалкулирани надомести на плати	131	105

Белешка 6

(во илјади денари)

Материјални средства

2019	Опрема	Мебел	Останати средства	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	1.139	232	-	1.371
Набавки во текот на годината	107	-	-	107
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	1.246	232	-	1.478
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	(824)	(229)	-	(1.053)
Амортизација за тековна година	(160)	(3)	-	(163)
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(984)	(232)	-	(1.216)
Сегашна вредност 31.12.	262	-	-	262

2020	Опрема	Мебел	Останати средства	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	1.246	232	-	1.478
Набавки во текот на годината	285	-	5	290
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	1.531	232	5	1.768
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	(984)	(232)	-	(1.216)
Амортизација за тековна година	(153)	-	-	(153)
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(1.137)	(232)	-	(1.369)
Сегашна вредност 31.12.	394	-	5	399

Белешка 6.1

(во илјади денари)

Нематеријални средства	2020	2019
Набавна вредност		
Состојба на 01.01.	172	140
Набавки во текот на годината	-	32
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	172	172
Исправка на вредноста		
Состојба на 01.01.	(45)	(33)
Амортизација за тековна година	(21)	(12)
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	(66)	(45)
Сегашна вредност 31.12	106	127

Белешка 7

(во илјади денари)

	2020	2019
Побарувања од купувачи	-	-

Белешка 8

(во илјади денари)

	2020	2019
Останати побарувања	64	64
<u>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА</u>	<u>47</u>	<u>47</u>
Други краткорочни побарувања	47	47
<u>ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело	2	2
Побарувања за платен данок и придонеси од добивката	15	15

Белешка 9

(во илјади денари)

	2020	2019
Парични средства	6.368	3.191
Жиро сметка	5.370	1.157
Девизна сметка	956	1.992
Други парични средства	42	42

Белешка 10

(во илјади денари)

	2020	2019
АВР	27	27
Други активни временски разграничувања	27	27

Белешка 11

(во илјади денари)

	2020	2019
Обврски кон добавувачите	27	27
Добавувачи	27	27

Белешка 12

(во илјади денари)

	2020	2019
Останати обврски	-	-

Белешка 13

(во илјади денари)

	2020	2019
ПВР	6.432	3.255
Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	6.415	3.191
Други пасивни временски разграничувања	17	64